

**ЈАВНА ДЕТСКА ГРАДИНКА “8 МАРТ” –
на општина Кисела Вода во Град Скопје**

ПРАВИЛНИК

**ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
на ЈДГ “8 Март” – на ОКВ во Град Скопје**

Скопје, Јуни 2019 година

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/2016, 35/2018 и 198/2018), член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата (Службен весник на Република Македонија бр.23/13, 12,14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 104/19) и член 27 став 1 алинеја 9 од Статутот на Јавната детска градинка „8 Март“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје, Управниот одбор на Јавната детска градинка „8 Март“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје, на ден 12.06.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
за внатрешна организација на
ЈДГ “8 Март“ – на ОКВ во Град Скопје

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдува основ на поставената внатрешната организација на дејноста згрижување и воспитание на деца, делокругот на работата, како и работата на службите, одговорноста и меѓусебните односи, управувањето и раководењето во ЈДГ “8 Март“- на ОКВ во Град Скопје (во понатамошниот текст: јавната детска градинка).

Член 2

Со внатрешната организација на јавната установа се обезбедува;
-законито, стручно, ефикасност и економичност во вршење на работите и задачите во работење на јавната детска градинка.
-насочување кон корисниците на услугите.
-одговорност при вршењето на работните задачи

Член 3

Внатрешната организација на јавната детска градинка е утвредена согласно Законот за заштита на деца и е организирана во организационите облици-објекти, служби и оддели.

Работите и задачите се групираат според видот, обемот, сложеноста, меѓусебна поврзаност и сродност, како и видот и степенот на стручна подготовка, меѓусебна координација и други посебни услови за нивно извршување.

Се утврдува хиерархиската поставеност на организацијата на работните места и делегирањето на овластувањата.

Се утврдува меѓусебната координација помеѓу директорот и раководителите, административно - помошнотехничката, и стручните служби, како и помеѓу раководителите и другите вработени во организационите единици-објекти.

II.ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ, СТРУЧНИ ОРГАНИ И ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА

Управен одбор

Член 4

Со јавната детска градинка управува Управниот одбор кој согласно Законот за заштита на деца е именуван од Советот на Општината и брои 7 (седум) члена и тоа два претставника од основачот, 1(еден) претставник од Министерството за труд и социјална политика, 1(еден) претставник од градот Скопје, 2(два) претставника од Советот на родители и 1(еден) претставник од Стручниот совет на градинката.

Со Управниот Одбор раководи претседател на УО, а во случај на отсуство или спреченост го заменува заменик претседателот. Записникот на седницата го води записничар.

Управниот Одбор на јавната установа својата функција на управување ја остварува преку седници на УО.

Управниот Одбор работи според деловникот за работа и одлучува со мнозинство на гласови.

Членовите на Управниот Одбор се именуваат за период од 4 години.

Орган на раководење

Член 5

Орган на раководење во јавната детска градинка е директорот.

Директорот е законски застапник на јавната детска градинка.

Директорот на јавната детска градинка се именува од страна на Градоначалникот на Општина Кисела Вода за период од четири години.

Стручни органи

Член 6

Во јавната детска градинка стручни органи се:

- стручен совет
- совет на воспитувачи
- совет на негователи

Член 7

Стручниот Совет го сочинуваат директорот, стручните работници, стручните соработници и лица со посебни овластувања.

Стручниот совет работи на состаноци кои ги свикува и со нив раководи директорот како и по барање на 3(три) члена на Стручниот совет.

Стручниот Совет работи според Деловникот за работа и одлучува со мнозинство на гласови.

Член 8

Советот на воспитувачи го сочинуваат воспитувачите во јавната детска градинка.

Советот на воспитувачи го свикува и со него раководи директорот на јавната детска градинка.

Член 9

Советот на негователи го сочинуваат негователите во јавната детска градинка.

Советот на негователи го свикува и со него раководи директорот на јавната детска градинка.

Орган за внатрешна контрола

Член 10

За вршење на внатрешна контрола на работењето на јавната детска градинка, основачот формира орган за надзор.

Органот за надзор го сочинуваат 3(три) до 5(пет) члена кои се избираат со мандат во траење од четири години.

Совет на родители

Член 11

Совет на родители го сочинуваат претставници на родителите чии деца престојуваат во јавната детска градинка.

Советот на родители брои 7(седум) члена.

Со Советот раководи претседателот кој го избираат членовите на Советот на родители.

Советот на родители работи според Деловникот за работа.

III.ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ И СЛУЖБИ

Член 12

Во јавната детската градинка дејност се остварува преку организациони облици и 3 служби:

1.Организациона единица – објект

2. Три служби и тоа:

– Административна помошнотехничката служба

- Стручна служба

- Воспитно згрижувачка служба.

III.1. Организациона единица – објект

Член 13

Работата во детската градинка е организирана во 6 (шест) организациони единици-објекти:

- Расадник

- Пржино

-Пеперутка 1

-Пеперутка 2

-Суница

-Стапалче и
-2(две) групи во други просторни услови при ОУ Марко Цепенков –
општина Зелениково.

III.2 СЛУЖБИ

III.2.1 Административна помошнотехничката служба

Член 14

Административно помошно техничката служба е организирана во 2
оддели и тоа :

- административен оддел
- помошно технички оддел

Одделите се формирани согласно работните места и видот на работните
задачи, степенот и видот на образованието , како и целите кои треба да се
остварат согласно законот.

Административниот оддел врши правни, административни
сметководствени и финансиски работи и управување со човечки ресурси и се
грижи за ефикасни и законско работење на установата..

Помошна техничката оддел опфаќа одржување на објекти и опрема ,
превоз на лица и опрема, организирање на исхрана и други помошно технички
работи.

III.2.2 Стручна служба

Член 15

Стручната служба врши стручни работи за заштита на
децата, педагошки и психолошки работи, работи на социјална заштита на
децата, работи на превентивна здравствена заштита.

Стручната служба има два оддела:

- оддел на стручни работници
- оддел на стручни соработници.

III.2.3 Воспитно згрижувачка служба

Член 16

Воспитно згрижувачката служба врши воспитно згрижувачки работи и
воспитно образовни работи.

Воспитно згрижувачката служба има два оддели:

- Оддел на воспитувачи
- Оддел на нагователи

I V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член18

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање согласност од Советот на Општина Кисела Вода и Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 19

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да вижи Правилникот за внатрешна организација на Јавната детска градинка “8 Март“ на ОКВ во Град Скопје со број I 01-532/3 од 14.09.2015 год.

Член 20

Составен дел на овој правилник е органограмот на работните места.

Зам. претседател на УО,

Ивана Зафировски